

ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Ј.З.У. "Општа болница" - Кочани

"Сплошна болнишница"
Ново Место Словенија

Април 2014 година

Оливера Демерџиева-Петрова

Данка Трајанова

22-05-2014 година

ОПШТИ ВПЕЧАТОЦИ ОД СТРУЧНАТА РАБОТА НА ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКО ОДДЕЛЕНИЕ

- Со нашата презентација сакаме општо да ги претставиме условите за работа и начинот на изведување на некои постапки во Сплошна болница Ново Место - гинеколошко-акушерско одделение.

○ Наши први забелешки беа дека хигиената е на многу високо ниво.

Пред секоја болничка соба има дезинфекционо средство монтирано на ѕидот со распрскувач, за дезинфекција на раце.

Во секоја болничка соба на акушерски оддел има по 2 кревета и 2 детски креветчиња.



- Во собата има мијалник, средство за миење и средство за дезинфекција на раце, хартија за бришење на раце, влажни марамчиња, памперси, влошки, лосион за заштита и нега на раце.
- Сите средства што се користат за хигиена се еколошки и со пријатен мирис.
- На секои 2 соби има бања со туш и тоалет.
- Секоја родилка додека е во болница добива по 3 пакетчиња влошки и памперси за бебето.



УЛТРАЗВУК

- Во склоп на акушерско одделение има детски оддел опремен со ехо т.е.ултразвук за снимање на колковите на бебињата. Ултразвукот го прави педијатар вработен на акушерско одделение, на секое бебе кое наполнило 2 дена старост.

BILICHEK

- Што е? - Апаратче(billichek) со кое транскутано се одредува процентот на зафатеност со физиолошка жолтица кај бебињата.
- Цел - се изведува со цел да се избегне стресот кај бебињата.
- Кај нас - се испитува со земање крв од вена за анализа на билирубин и бебето е изложено на стрес.



BABYSENS

апарат за следење
на дишењето и
работата на срцето
кај сомнителни
бебиња со ризик
од
кардиоваскуларни
заболувања.

- На секое бебе се тестира и слухот после пораѓај со посебно апаратче.



- Крв од папче за анализа на РН- вредноста на крвта. Крвта се поставува на анализатор.



РОДИЛНА САЛА

- Секој родилен бокс е во посебна просторија, целосно опремена за водење на нормален спонтан пораѓај.
- До секој бокс има(Ц.Т.Г.) СТГ-апарат на кој е поврзан апарат за мерење на притисок,монитор за следење на сите витални функции(сатурација,пулс,дишење).
- Вормер на кој се поставува бебето по раѓањето голо и се поврзува транскутано да се загрева до оптимална телесна температура.



СОБА ЗА РЕЛАКСАЦИЈА



- опремена со реквизити за телесни вежби и релаксација на трудницата пропратено со музика.
- Во текот на бременоста, трудницата посетува обука со цел за полесно породување- начин на дишење, како да се однесува додека има болки и на самиот чин на раѓање.
- Заради побезболен пораѓај на секоја трудница, при чинот на раѓање кога е отворена 4 ц.м. и се аплицира ампула долантин интра мускулно.



ИНФУЗИОМАТИ

Се регулира брзината на течење на инфузијата. На акушерско одделение инфузиоматот е потребен затоа што треба да течат одреден точен број на капки. Кога се вклучува индукција на трудницата со декстроза и ампула синтоцинон треба бавно да тече почнувајќи од 5 капки во минута и како напредува раѓањето така се зголемува и бројот на капките.

Ние тоа овде го правиме рачно и ги броиме капките со часовник.

СТЕРИЛИЗАЦИЈА

- Имаат централна стерилизација. Сите употребени инструменти во текот на која и да било интервенција се собираат во 1 компреса и се испраќаат на миење, дезинфекција и стерилизација во централната стерилизација. Таму ги комплетираат во сетови, го пакуваат речиси секој инструмент посебно, прават газички, тупфери и ги распоредуваат по сите оддели.
- Акушерските ракавици се спакувани само по една и тоа само десна, додека кај нас сите ракавици се спакувани по две во пар лева и десна. Бидејќи акушерски преглед се прави често во текот на раѓањето, се употребува едната ракавица, а левата може да се загади.



КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Сè се внесува во компјутер, секоја интервенција, секој преглед, секој даден лек.
- Сите податоци за родилката и за бебето како на пример: време на раѓање, пол на бебето, тежина, должина се печатат во 5 примероци и излегуваат како налепници. Се лепат на бразлетните кои се ставаат на двете раце на бебето и една на раката на мајката, една на историјата, една на ЦТГ записот.

ЗАКЛУЧОК

- Од целиот наш престој во “Сплошна болница”- Ново Место гинеколошко-акушерско одделение заклучивме дека хигиената е на многу високо ниво, персоналот е љубезен, внимателен и со почит кон пациентите. Одговорноста и организираноста исто така се на високо ниво.

- Имаат доволно персонал од сите профили; Гинеколози - Акушери, педијатри, специјализанти. На гинеколошко - акушерски оддел има една главна медицинска сестра со високо образование; посебно има друга главна сестра на гинеколошки оддел, посебно друга на акушерски оддел, посебно на детски оддел, посебно во родилна сала. Во прва смена има 5 сестри од кои 2 со високо, 3 со средно образование. Има и 1 администратор, 2 хигиеничарки и 1 транспортер. Сите имаат униформи соодветни на нивната положба за да се разликуваат.

ВО ПРИЛОГ СЛИКИ ОД
СПЛОШНА БОЛНИЦА -
НОВО МЕСТО, СЛОВЕНИЈА

СПЛОШНА БОЛНИЦА



ВЛЕЗОТ КОН ГИНЕКОЛОШКО- АКУШЕРСКО ОДДЕЛЕНИЕ



ЛАБОРАТОРИЈА ЗА УРОДИНАМИКА



ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЈА



ОПЕРАЦИОНА САЛА



SECTIO CESAREA



ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО 😊